

**ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА
ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2015 година и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Март 2016 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ	3 – 4
Финансиски извештаи	
Биланс на приходи и расходи	5
Биланс на состојбата	6
Белешки кон Финансиските извештаи	7– 20
Додатоци	
Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2 – Годишна сметка (Биланс на приходи и расходи и Биланс на состојба)	
Додаток 3 – Годишен извештај за работењето за 2015 година	



МСФИ
ревизија

МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ

11 Октомври 1А Кат 2, Плошад Македонија ББ Скопје

Даночен број: 5080012502283

Телефон: 02 3 11 23 23 и Мобилен: 070 333 713

www.msfirevizija.com.mk; e-mail: revizija@msfi.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 5 – 20) на Здружението Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје (во понатамошниот текст „Здружението“), кои се состојат од билансот на состојбата на ден 31 декември 2015 година и билансот на приходите и расходите и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Здружението е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија на Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ

11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје

Даночен број: 5080012502283

Телефон: 02 3 11 23 23 и Мобилен: 070 333 713

www.msfirevizija.com.mk; e-mail: revizija@msfi.mk

МСФИ
ревизија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ – МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје на ден 31 декември 2015 година, и резултатите од работењето за годината што тогаш завршува, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Здружението е одговорно за изготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и завршната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Здружението на ден 23 февруари 2016 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со завршната сметка и финансиски извештаи на Здружението. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со завршната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Здружението за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Скопје, 25 март 2016 година

МСФИ Ревизија ТП –
Скопје
Жарко Михајловски
Управител



Жарко Михајловски
Овластен ревизор

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
за годината што завршува на
31 Декември 2015
 (во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Вкупни приходи	4	11.057	13.541
Вкупни расходи	5	(11.782)	(12.531)
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	4	2.069	1.064
Вишок на приходи – добивка пред оданочување		1.344	2.074
Данок на добивка		(2)	(5)
ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		1.342	2.069

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 23 февруари 2016 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен за составување на финансиските извештаи
 Ана Икономова



Извршен директор
 Драги Змијанац

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на 31 Декември 2015
(во 000 Денари)

	Беле шка	31 Декември 2015	31 Декември 2014
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	6	10	15
Недвижности, постројки и опрема	6	738	932
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>748</u>	<u>947</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Парични средства	7	1.267	1.991
Побарувања од работење	8	310	557
Останати побарувања	9	75	81
Активни временски разграничувања	10	99	468
Залихи	11	47	37
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>1.798</u>	<u>3.134</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>2.546</u>	<u>4.081</u>
Б ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
Деловен фонд	12	795	984
Вишок на приходи над расходи по оданочување		1.342	2.069
<i>Вкупни извори на деловни средства</i>		<u>2.137</u>	<u>3.053</u>
В ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски	13	99	476
Пасивни временски разграничувања	14	310	552
<i>Вкупно тековни обврски</i>		409	1.028
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ		<u>2.546</u>	<u>4.081</u>

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 23 февруари 2016 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен за составување на
финансиските извештаи

Ана Икономова



Извршен директор
Драги Змијанац

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Здружението „Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје,, со скратено име Меѓаши во понатамошниот текст (Здружението) основано е на 29.04.1992 година, а регистрирано на 25.05.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и запишана е во регистарот на Здруженија и Фондации под Рег. бр 1.443.

Адреса: ул.Коста Новаковиќ бр.22а Скопје

Даночен број: 4030995179890

ЕМБС: 4377249

Дејност на Здружението е Останати дејности на социјална заштита без сместување, неспоменати на друго место

Цели и задачи на здружението се:

- градење и зачувување на мирот;
- заштита на децата од воени судири и други конфликти;
- заштита од злоупотреба на децата за политички, економски, воени и сексуални цели, како и заштита од сите форми на злоупотреба на детскиот труд;
- заштита, помош и поддршка на деца со родители во кризни ситуации, деца со инвалидитет, деца со низок социјален статус, деца на улица, деца без родители итн.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Здружението финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на истиот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на Здружението.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Здружението ќе продолжи да работи во иднина.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Здружението за годината што завршува на 31 Декември 2015.

3.1 Приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите кај Здружението се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и член 18 од Правилникот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 42/03, 08/09 и 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно, трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.2 Материјални средства

3.2.1. Почетно вреднување

Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, Здружението почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.2.2. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Здружението.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти	1%
Опрема	14%
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Мебел	12%
Моторни возила	15%

3.2.4. Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) Здружението ја врши согласно член 15 од Законот за сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување или
- 2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се набавени во изминати години (до 31.12.2014 година) и не се отуѓени во текот на 2015 година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2015 година и претставуваат елементи на билансот на состојбата составен под истиот датум (за што се применува

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2015

Образецот РЕВ-1), не е пресметувана бидејќи единствениот коефициент за ревалоризација за 2015 година бил негативен и изнесувал -0,008.

3.3 Побарувања

Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Залихи

Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.

Залихите на трговска стока, се признаваат согласно член 14 став 3 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на залихите ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски

Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.7 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Основните активности кои ги извршува Здружението не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданочување со ДДВ. Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2015

4. ВКУПНИ ПРИХОДИ

Вкупните приходи се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Приходи од донации , грантови и членарини	9.665	12.290
Приходи од камати и курсни разлики	1	2
Други приходи	1.391	1.249
	<u>11.057</u>	<u>13.541</u>
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	2.069	1.064
<i>Вкупно приходи</i>	<u>13.126</u>	<u>14.605</u>

Здружението своите приходи ги остварува од донации и грантови. Донациите според намената се ненаменски, односно за реализирање на програмските активности на Здружението, или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Освен приходи од донации Здружението остварува и приходи од продажба на новогодишни честитки, донации од граѓани во касички поставени на повеќе локации во земјата, членарини и останати приходи.

4.1. Приходи од донации

Приходите од донации за годината што завршува на 31 декември 2015 година се однесуваат на уплатени средства на сметката на Здружението за реализирање на нејзините проектни активности. Приходите од донации по донатори од кои се примени средствата е како што следи (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
ЦИРа (Civica Mobilitas)	-	296
Министерство за економски развој и соработка на Германија-Kurve Wustrow	3.356	5.850
Европска комисија-Pomoc deci	2.355	3.313
УНИЦЕФ	49	439
Месечина-Европска унија	59	355
УСАИД	743	-
МЦМС-Институционален грант-Цивика	1.800	-
Град Скопје	50	-
Коалиција сега	8	-
Донации во предмети	67	-
Приходи од донации од правни лица-Телеком	922	668
Приходи од донации од физички лица	256	1.369
<i>Вкупно приходи</i>	<u>9.665</u>	<u>12.290</u>

4.2. Други приходи

Другите приходи се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Приходи од продажба на новогодишни честитки	1.071	886
Приходи од касички	288	310
Останати приходи	32	53
<i>Вкупно други приходи</i>	1.391	1.249

4.3. Приходи по проекти

Приходите по проекти се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Програма за мировно образование	3.356	6.065
Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа	2.355	3.878
Институционален грант-Цивика	1.800	296
Поддршка на ранливи групи на деца, СОС телефон и дневен центар за деца	922	608
Мониторинг на детски права	49	439
Млади во акција		515
Учиме заедно-Месечина	59	355
Пат до слободни и фер избори-Коалиција сега	8	-
Одговорно родителство-проект на УСАИД за граѓанско општество	743	-
Обуки за информатичко образование за деца од социјално загрозуени семејства-Град Скопје	50	-
Донации и други приходи на Здружението	2.713	1.563
Фонд за новогодишни честитки	1.071	886
<i>Вкупно приходи по проекти</i>	13.126	14.605

5. ВКУПНИ РАСХОДИ

Вкупните расходи се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Расходи за материјали	159	175
Потрошена енергија	68	49
Расходи за одржување на средствата	133	54
Други материјални расходи	40	45
Комунални услуги	21	17
ПТТ услуги , телефони и интернет	159	231
Транспортни услуги (патни трошоци) со пресметан персонален данок	359	518
Печатарски услуги	623	22
Непроизводни услуги	125	304
Расходи за реклама (за проекти)	41	23
Хотелски и угостителски услуги за проекти	1.255	1.314
Набавна вредност на продадени трговски стоки	189	160
Договори на дело и авторски хонорари	1.851	2.927
Бруто плати	6.255	5.782
Останати расходи	504	910
<i>Вкупно расходи</i>	11.782	12.531

5.1. Вкупни расходи за 2015 по видови на трошоци се следните:

ОПИС	Износ во 000 денари
1. Расходи за материјали	
- Канцелариски материјал	101
- Помошни материјали	9
- Средства за хигиена-	5
- Ситен инвентар	44
Вкупно:	159
2. Потрошена енергија	
- Трошоци за електрична енергија	9
- Гориво	59
Вкупно:	68
3. Расходи за одржување на средствата	
- Поправки, сервис на средства	14
- Одржување на возила	115
- Миеење на возила	4
Вкупно:	133
4. Други материјални расходи	
- Судски и административни такси	4
- Регистрација на возило	33
- Банкарски услуги	-
- Други материјални расходи	3
Вкупно:	40
5. Комунални услуги	
- Трошоци за вода	21
Вкупно:	21
6. ПТТ услуги, телефони и интернет	
- Фиксни телефони	29
- Мобилни телефони	128
- Интернет	-
- Поштенски расходи	2
Вкупно:	159
7. Транспортни услуги	
- Патни трошоци (со пресметан персонален данок)	321
- Такси превоз	38
Вкупно:	359
8. Печатарски услуги	
- Печатарски услуги	623
Вкупно:	623

ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕБЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2015

ОПИС	Износ во 000 денари
9. Непроизводни услуги	
-Наем на сала	30
-Ревизорски услуги	73
-Фотокопирање	14
-Други расходи	8
Вкупно:	125
10. Расходи за реклама (за проекти)	
- Реклама за проекти	39
- Услуги за Е- пораки	2
Вкупно:	41
11. Хотелски и угостителски услуги за проекти	
- Хотелски и угостителски услуги за проекти	1.255
Вкупно:	1.255
12.Набавна вредност на продадени трговски стоки	
- Набавна вредност на продадена трговска стока	189
Вкупно:	189
13. Договори на дело и авторски хонорари	
- Договори на дело	1.283
- Авторски хонорари	568
Вкупно:	1.851
14. Бруто плати	
- Нето плата	4.197
- Персонален данок од плата	369
- Придонеси	1.689
Вкупно:	6.255
15.Останати расходи	
-Негативни курсни разлики	10
-Провизија на платен промет	48
-Репрезентација	3
-Надомест на работници за службен пат	112
-Членарини	23
-Премии за осигурување	46
-Други нематеријални расходи	75
-Пренесени средства на други субјекти	71
-Дополнителни расходи од минати години	12
-Камата за ненавремена уплата на јавни давачки	1
-Набавка на опрема	103
Вкупно:	504
СЕ ВКУПНО:	11.782

ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВОТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2015

5.1. Расходи по проекти

Расходите по проекти се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Бесплатен СОС телефон	922	608
Програма за мировно образование	4.905	4.512
Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа	1.981	4.162
Институционален грант	1.342	40
Поддршка на ранливи групи на деца, СОС телефон и дневен центар за деца	-	518
Учиме заедно	-	355
Мониторинг на детски права	246	242
Месечина	177	-
Коалиција сега	8	-
Мост	51	-
Одговорно родителство-Усаид	406	-
Обуки за информатичко образование за деца од социјално загрозуени семејства	50	-
Фонд за новогодишни честитки	1.071	886
Општи расходи на Здружението	623	1.208
<i>Вкупно расходи по проекти</i>	11.782	12.531

6. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните средства се состојат од следново (во 000 Денари):

2015	Постројки и опрема	Нематеријални средства	ВКУПНО
Ревалоризирана набавна вредност			
<i>Салдо на 1 Јануари 2015</i>	2.073	22	2.095
Нови набавки	104	-	104
Расходувани	(2)	-	(2)
Ревалоризација	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2015</i>	2.175	22	2.197
Ревалоризирана исправка на вредноста			
<i>Салдо на 1 Јануари 2015</i>	1.141	7	1.148
Амортизација за 2015	296	5	301
Ревалоризација на исправката	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2015</i>	1.437	12	1.449
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015	738	10	748
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015	932	15	947

ЗДРУЖЕНИЕ ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

 БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 31 ДЕКЕМВРИ 2015

2014	Постројки и опрема	Нематеријални средства	ВКУПНО
Ревалоризирана набавна вредност			
<i>Салдо на 1 Јануари 2014</i>	2.059	22	2.081
Нови набавки	56	-	56
Расходувани	(19)	-	(19)
Ревалоризација	-	-	-
Други средства	(23)	-	(23)
<i>Салдо на 31 Декември 2014</i>	2.073	22	2.095
Ревалоризирана исправка на вредноста			
<i>Салдо на 1 Јануари 2014</i>	861	3	864
Амортизација за 2014	303	4	307
Ревалоризација на исправката	-	-	-
Расходувано	-	-	-
Други промени	(23)	-	(23)
<i>Салдо на 31 Декември 2014</i>	1.141	7	1.148
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014	932	15	947
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014	1.198	19	1.217

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Денарски сметки	1.247	1.981
Благајна денарска	13	10
Девизни сметки	7	-
<i>Вкупно парични средства</i>	1.267	1.991

8. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ

Побарувањата од работењето се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Побарувања од купувачи	141	269
Побарување од донатори	169	288
<i>Вкупно побарувања од работење</i>	310	557

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2015

Побарувањата од купувачите во износ од 141 илјади денари на 31 декември 2015 година (31 декември 2014: 269 илјада денари) се однесуваат на побарувања за продадени новогодишни честитки.

Побарувањата од донаторите во износ од 169 илјади денари на 31 декември 2015 година (31 декември 2014 година: 288 илјади денари) се однесуваат на реализирани трошоци за проекти, за кои приливот на средства ќе биде реализиран во последователниот период, односно со конечните одобрувања на проектите.

9. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Останатите побарувања од работењето се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Побарувања за дадени аванси	-	4
Побарувања за повеќе платен данок од добивка	75	77
<i>Вкупно побарувања од работење</i>	75	81

10. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Активните временски разграничувања се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Добавувачи од земјата	-	468
Дополнителни обврски кон донатори	99	-
<i>Вкупно активни временски разграничувања</i>	99	468

11. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Залиха на трговска стока-Новогодишни честитки	47	37
<i>Вкупно залихи</i>	47	37

12. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Изворите на средства се состојат од следното (во 000 Денари):

2015	Деловен фонд- основни средства	Деловен фонд- Залихи	ВКУПНО
<i>Салдо на 1 Јануари 2015</i>	947	37	984
Нови набавки	103	128	231
Продажби	(1)	(118)	(119)
Амортизација	(301)	-	(301)
<i>Салдо на 31 Декември 2015</i>	748	47	795
2014			
<i>Салдо на 1 Јануари 2014</i>	1.217	38	1.255
Нови набавки	56	63	119
Продажби	(19)	(64)	(83)
Амортизација	(307)	-	(307)
<i>Салдо на 31 Декември 2014</i>	947	37	984

13. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Краткорочните обврски се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Добавувачи во земјата	-	469
Обврски кон донатори	99	6
Обврски за придонеси	-	1
<i>Вкупно обврски</i>	99	476

14. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Пасивните временски разграничувања се состојат од следново (во 000 Денари):

	31 Декември 2015	31 Декември 2014
Ненаплатени средства од донатори	169	288
Ненаплатени приходи од продажба на честитки	141	264
<i>Вкупно пасивни временски разграничувања</i>	310	552

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2015

15. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

На 31.12.2015 година Здружението не е инволвирано во судски постапки во кои се јавува како тужител и како тужена страна со правни и физички лица.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и
годишен извештај за работењето**

Согласно член 17 од Законот за сметководството на непрофитните организации Годишната сметка која се изготвува вклучува биланс на состојба и биланс на приходи и расходи.

Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварениот вишок на приходи над расходи на Здружението за деловната година.

Органот на управување на Здружението, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен согласно Законот за здруженија и фондации, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на Здружението во претходната година.

Како резултат на разликите во начинот на презентирање на ставките во образците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство на непрофитните организации, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање на ставките. Доколку има значајни разлики, истите се обелоденети во Прилог.

Годишната сметка на Здружението и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Здружението го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.



Извршен директор
Драги Змијанац

Годишна сметка за 2015 година

- Биланс на состојба

- Биланс на приходи и расходи

Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	010	3096833	1750413		1750413
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011	1990881	1267104		1267104
7.	Жиро-сметка	012	1980872	1247340		1247340
8.	Благајна	013	9941	12610		12610
9.	Девизна сметка	014	68	7154		7154
10.	Издвоени парични средства и АКРЕДИТИВИ	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III. КУПУВАЧИ	019	268940	140980		140980
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020	4331			
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021	287377	169310		169310
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022				
18.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023	76853	74402		74402
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024	468451	98617		98617
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027	468451	98617		98617
	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПОМАГОСРЕДСТВА (028 до 034)	028	36620	1218922	1172178	46744


Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година Нето (5-6)
1	2	3				
22.	Материјали на залиха	029				
23.	Резервни делови	030				
24.	Ситен инвентар	031	0	1172178	1172178	0
25.	Производство	032				
26.	Производи	033				
27.	С т о к и	034	36620	46744		46744
	Г.НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	035				
28.	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	036				
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037				
	Д.СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	038				
30.	Парични средства на резервите	039				
31.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
	Г.СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	041				
32.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	042	4080536	5166177	2620533	2545644
33.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	
1	2	3	4	5	
	ПАСИВА:				
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	044	983703	795231	
34.	а) Деловен фонд	045	983703	795231	
35.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	047			
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048			
37.	Долгорочни кредити од странство	049			
38.	Други долгорочни обврски	050			
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	051	475860	98617	
39.	Хартии од вредност	052			
40.	Добавувачи	053	468450		
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054	1266		
42.	Краткорочни - финансиски обврски	055			
43.	Други краткорочни обврски	056			
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057			
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058	6144	98617	
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059			
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	060			
48.	Обврски за плати	061			
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	062	2620973	1651796	
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	063			

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на Денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064	2069416	1341506
51	Други пасивни временски разграничувања	065	551557	310290
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	066		
53.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА	067		
54.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	069	4080536	2545644
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

Сметководител: Име и презиме Ана Икономова у Велутце бр. 12-35054/2
ЕМБГ 24112864455084

Сметководител: Име на фирма _____
ЕМБС | | | | | | | | | |

Во <u>Скопје</u>	Лице одговорно за составување на билансот		Раководител
На ден <u>23.02.2016</u>			

Контролор

Период

1	2	3	0	4	3	7	7	2	4	9	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на непрофитната организација, **Здружение ПДАС Меѓаши Р.Македонија, Скопје**
Седиште, , ул.Коста Новаковиќ бр.22А Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I. РАСХОДИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	201	2845599	3102348
1.	Потрошени материјали	202	174681	158535
2.	Потрошена енергија	203	65508	89771
3.	Други услуги	204	1432415	2034491
4.	Превозни - транспортни услуги	205	744724	518200
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206	15400	42458
6.	Амортизација	207		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208	160403	188986
8.	Наемнини	209	207784	29688
9.	Други материјални расходи	210	44684	40219
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211	3592099	2321937
10.	Провизија за платниот промет	212	73581	47734
11.	Камати на кредити и заеми	213		
12.	Премии за осигурување	214	61964	46242
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	215	246981	111647
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216		
15.	Негативни курсни разлики	217	22010	10015
16.	Членарини	218	53962	23130
17.	Други расходи	219	3086477	2012483
18.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19.	Пренесени средства	221	47124	70686
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 +224+225)	222	56225	103449
20.	а) Средства за градежни објекти	223		
21.	б) Средства за опрема	224	56225	103449
22.	в) Други капитални средства	225		
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+ 228 +229)	226		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
23.	а) Помощти, донации и други давања на правни субјекти	227		
24.	б) Надомести и помошти на физички лица	228		
25.	в) Други помошти и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230	5782240	6254548
26.	а) Вкалкулирани плати	231	5782240	6254548
27.	б) Вкалкулирани надомести	232		
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233	254340	
29.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+ 211+ 222 + 226 + 230 + 233+ 234)	235	12530503	11782282
30.	Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250 минус 235) ако 250 >235	236	2074903	1343957
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237	5487	2451
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238	2069416	1341506
33.	Вкупно (235 + 236) или (235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239	14605406	13126239
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240		
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242		
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243	2307	382
37.	Приходи од чланарини, подароци, Донации и приходи од други извори	244	12289717	9952427
38.	Приходи од кирии и закупнини	245		
39.	Сопствени приходи	246	1195196	1071470
40.	Други приходи	247	44262	
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходна година	248	1064574	2069416
42.	Вонредни приходи	249	9350	32544
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250	14605406	13126239
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252	14605406	13126239

Сметководител: Име и презиме Ана Икономова

ЕМБГ

2412964455084

уверетче в. 12-35054/2

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС

Во

Скопје

На ден

23.02.2016

Лице одговорно за составување на билансот

билансот



Сметководител

[Handwritten signature]

Период

Контролор

1	2	3	0	4	3	7	7	2	4	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот **Здружение ПДАС Меѓаши Р.Македонија, Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул.Коста Новаковиќ бр.22А Скопје тел.02-2465-316

Адреса за е-пошта info@childrensembassy.org.mk

Единствен даночен број **4030995179890**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	88.99	Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место	12054387
2.	46.90	Неспецијализирана трговија на големо	1071470
3.	64.99	Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	382
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 | 8 | 9 | 9

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место ДЕЈНОСТ-

8 | 8 | 9 | 9

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Ана Икономова

Потпис _____

Во Скопје

На ден 23.02.2016



Име и презиме на законскиот застапник

Име и презиме на законскиот застапник
Лрати Змижанец
Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Образец „ДЕ“

--	--	--	--

--	--	--

Период

Контролор

1	2	3	0	4	3	7	7	2	4	9	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
			4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на непрофитната организација **Здружение ПДАС Меѓаши Р.Македонија, Скопје**
 Адреса, седиште и телефон ул.Коста Новаковиќ бр.22А Скопје тел:02/2465-316
 Адреса за е-пошта **info@childresembassy.org.mk**
 Единствен даночен број **4030995179890**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за непрофитните организации

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	009д	Ревалоризација на основачки издатоци	602		
3.	028д	Исправка на вредноста на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 002 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	5	6
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	009д	Ревалоризација на издатоци за	610		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

7.	028д	истражување и развој Исправка на вредноста на издатоци за истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражувања и развој (< или = АОП 002 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	613		
10.	009д	Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	614		
11.	028д	Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра (< или = АОП 002 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617	21594	21594
14.	009д	Ревалоризација на софтвер со лиценца	618		
15.	028д	Исправка на вредност на софтвер со лиценца	619	7198	11517
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	620	14396	10077
17.	002д	Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18.	009д	Ревалоризација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	028д	Исправка на вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	624		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	009д	Ревалоризација на набавени бази на податоци	626		
23.	028д	Исправка на вредност на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 002 од БС)	628		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	009д	Ревалоризација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	028д	Исправка на вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на	632		

		податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)			
29.	005	Набавна вредност на останат нематеријален имот	633		
30.	009д	Ревалоризација на останат нематеријален имот	634		
31.	028д	Исправка на вредност на останат нематеријален имот	635		
32.		Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)	636		
33.	010д	Земјишта	637		
34.	019д	Ревалоризација на земјишта	638		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 004 од БС)	639		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
36.	010д	Шуми	640		
37.	019д	Ревалоризација на шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 004 од БС)	642		
39.	016	Набавна вредност на превозни средства	643	1259100	1259100
40.	019д	Ревалоризација на превозни средства	644		
41.	029д	Исправка на вредност на превозни средства	645	492413	714488
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=деп	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42.		Сегашна вредност на превозни средства (< или = АОП 007 од БС)	646	766687	544612
43.	013д и 014д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	647	102339	102339
44.	019д	Ревалоризација на информациска и телекомуникациска опрема	648		
45.	029д	Исправка на вредност на информациска и телекомуникациска опрема	649	71903	80014
46.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 006 од БС)	650	30436	22325
47.	014д	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	651	456748	560197
48.	019д	Ревалоризација на компјутерска опрема	652		
49.	029д	Исправка на вредност на компјутерска опрема	653	355727	419039
50.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)	654	101021	141158
51.	017д	Набавна вредност на повеќегодишни насади	655		

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

52.	019д	Ревалоризација на повеќегодишни насади	656		
53.	029д	Исправка на вредност на повеќегодишни насади	657		
54.		Сегашна вредност на повеќегодишни насади (< или = АОП 007 од БС)	658		
55.	017д	Набавна вредност на основно стадо	659		
56.	019д	Ревалоризација на основно стадо	660		
57.	029д	Исправка на вредност на основно стадо	661		
58.		Сегашна вредност на основно стадо (< или = АОП 007 од БС)	662		
59.		Книги, уметнички дела, споменици на култура	663		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
60.		Драгоцени метали и камења	664		
61.		Антиквитети и други уметнички дела	665		
62.		Други скапоцености	666		
		В. РАСХОДИ			
		I. Материјални расходи			
63.	407д	Набавна вредност на продадени материјали и делови (< или = на АОП 208 од БПР)	667		
64.	407д	Набавна вредност на продадените трговски стоки (< или = на АОП 208 од БПР)	668	160403	188986
65.	408д	Наемнини на земјиште (< или = на АОП 209 од БПР)	669		
		II. Други расходи			
66.	414д	Отпремнини за пензија (< или = на АОП 216 од БПР)	670		
67.	414д	Подароци за деца (< или = на АОП 216 од БПР)	671		
68.	414д	Помош за семејствата на вработените (< или = на АОП 216 од БПР)	672		
69.	414д	Помош за вработените (< или = на АОП 216 од БПР)	673		
70.	414д	Јубилејни награди (< или = на АОП 216 од БПР)	674		
71.	417д	Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	675	972037	568032
72.	417д	Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	676	1954731	921489
		III. Помошти, донации и други давачки			
73.	450д	Помошти, донации и други давања на субјектите во добра и услуги (< или = на АОП 227 од БПР)	677		
74.	451д	Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги (< или = на АОП 228 од БПР)	678		

28 Даночна основа (I+II)

29 Намалување на даночна основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)

30 Износ на неплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа

31 Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа

32 Износ на приходи остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај обврзникот

33 Износ од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години

34 Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

28										24514
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										24514
36										2451
37										
38										
39										
40										
41										2451
42										
43										76853
44										-74402

35 Даночна основа по намалување (III+ IV)

36 Пресметан данок на добивка (V x 10%)

37 Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)

38 Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања

39 Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка

40 Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД

41 Пресметан данок по намалување (VI-VII)

42 Износ на платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период*

43 Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди

44 Износ на доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

45 Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

46 Загуби од претходни години за кои правото на покриве во рок од три години не е изминато

47 Износ на отстранета загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години

48 Износ на пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД

49 Вкупен вкарен приход во годината

50 Вкупни трошоци за донации во годината

51 Вкупни трошоци за спонзорства во годината

45										
46										
47										
48										
49										13126239
50										
51										

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме: Ана Икономова

ЕДБ / ЕМБГ: 2412964455084 Датум на пополнување: 23.02.2016

Својство: сметководител Потпис: [Signature]

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме: Драги Змијанец

ЕМБГ: 2502960450135 Датум на пополнување: 23.02.2016

Својство: претседател и директор Потпис: [Signature]



* Подолнува Управу за јавни приходи

Годишен извештај за 2015 година



**ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ,
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Коста Новаковиќ 22а, Скопје
тел./факс: (02) 2465-316;
info@childrensembassy.org.mk
www.childrensembassy.org.mk

**ЗАВРШЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
2015 ГОДИНА**

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

СОДРЖИНА

1. ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК

- 1.1. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
- 1.2. Психо-социјално советувашиште
- 1.3. Бесплатна правна служба
- 1.4. Сервис за материјална поддршка на социјално загрозени семејства

2. ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОМИРУВАЊЕ ПРЕКУ РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ И ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕВРОПА

3. ПРОГРАМА ЗА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

4. ОДГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО

5. ОСНОВНО ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА

6. ПАТОКАЗ КОН ФЕР И ДЕМОКРАТСКИ ИЗБОРИ

7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО Р.МАКЕДОНИЈА

8. ЦИВИКА МОБИЛИТАС – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ

9. ПОДДРШКА НА ИНИЦИЈАТИВИ

- 9.1. Поддршка на иницијативата за споделено старателство

Годишен Извештај за 2015 година

1. ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК

1.1. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)

Јавувања на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22222

Во периодот од декември 2014 до декември 2015 на СОС телефонот за деца и млади, се регистрирани 113 контакти, со кои подоцна дополнително сме комуницирале вкупно, вклучувајќи го и првичниот контакт, 146 пати. Дополнителната комуникација е со цел да ги информираме дојавувачите какви мерки се преземени од наша страна, кои се одговорите од надлежните институции, како и нивните известувања до нас за сите настанати промени во пријавениот случај.

Вкупниот број на регистрирани јавувачи во дадениот период е 113. Од нив само 2 се деца кои се јавиле да се информираат за своите права или да се информираат во однос на некои свои проблеми со кои се соочуваат во текот на развојот .

Врз основа на информациите кои ги имаме добиено за можни прекршувања на детските права и кои се структурирани според бројот на деца кои се опфатени во овие случаи, станува збор за вкупен број од 104 деца, каде што постојат сомневања за можно прекршување на некое нивно право. Податоците говорат дека сиромаштијата е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат децата и нивните семејства. Овој податок укажува на фактот дека финансиско-социјалната состојба на семејствата е значително тешка и бара поголемо внимание и поддршка од страна на надлежните институции со цел да се превенираат дополнителни кршења на детските права.

Како најкарактеристични податоци кои што можат да се издвојат за децата кои се опфатени во пријавените случаи, за можни прекршувања на нивните права, регистрирани во Детската амбасада Меѓаши се:

- Сиромаштија -36 деца од вкупниот број на деца кои се опфатени во случаите кои се пријавени во Детската амбасада Меѓаши живеат на работ на егзистенцијата, во субстандардни услови.
- Бракоразводни постапки- 16 деца биле потенцијални жртви на прекршување на правото на детето при бракоразводни постапки.
- Семејно насилство- 11 деца од вкупниот број на деца потенцијални жртви биле незаштитени и изложени на насилство во своето семејство.
- Сомнеж за сексуална злоупотреба- 3 деца биле жртви на сексуална злоупотреба или постои сомнеж за сексуална злоупотреба од страна на близок или познаник на детето-жртва

Презентација на годишниот извештај за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 и на Бесплатната правна служба за 2014 година

Со цел јавноста соодветно да се информира за најчестите форми на прекршување на детските права, како и за проблемите со кои се соочуваат деца, беше подготвен Годишен извештај за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222. Истиот беше презентираан на прес конференција која се одржа на 24.12.2015 година на кој учествува

Годишен Извештај за 2015 година

претставниците од ПДАС Меѓаши, претстваници од локалната самоуправа, градинки, училишта и медиуми. На оваа презентација повторно ги нагласивме проблемите со кои се соочуваат децата, како и најзастапените форми на прекршување на правата на децата: прекршувања во текот на бракоразводни постапки, семејно насилство и насилство на улица, како и егзистенцијални проблеми со кои се соочуваат семејствата. Сиромаштијата е една од причините поради која се прекршува правото на детето на образование, здравствена заштита, грижа, игра и слобода.

Извештаите од работата на СОС телефонот за деца и млади се дистрибуираат електронски на повеќе од 10.000 електронски адреси. Види повеќе на

<http://www.childrensembassy.org.mk/sos-telefon-za-deca-i-mladi-0800-1-22-22.nspk>

Фотографии од прес конференција



Линкови од јавни настапи:

<https://www.facebook.com/First-Childrens-Embassy-in-the-World-Megjashi-Republic-of-Macedonia-122833937782558/videos>

<https://www.facebook.com/First-Childrens-Embassy-in-the-World-Megjashi-Republic-of-Macedonia-122833937782558/videos>

1.2. Психо-социјално советување

Родителите и децата се обраќаа со цел да добијат психолошка помош и поддршка за најразлични проблеми со кои се соочуваат. Најчесто не контактираа за: нарушена комуникација, психолошко насилство, проблеми на училиште, семејно насилство, проблеми при брако-разводни постапки, проблеми со начинот на остварување на родителското право, начини на воспитување итн.

Годишен Извештај за 2015 година

1.3. Бесплатна правна служба

Во зависност од видот на проблемот за кои ни се обраќаат јавувачите, паралелно со СОС службата функционира и бесплатната правна служба. Истата постапува со писмени обраќања до различни државни и социјални институции, ги следи постапките кои ги преземаат овие институции и реагира доколку не постапуваат во најдобар интерес на децата. Бесплатната правна служба писмено се обраќа доколку дојавувачот го бара тоа од нас. Многу често се случува јавувачите да побараат само да ги информираме за процедурите и начините и институциите каде треба да се обратат во зависност од нивниот проблем. Исто така често се случува јавувачите првично да сакаат ние да се обратиме со писмено барање до соодветна институција, но по одредно време да ја променат својата одлука. Со цел да нема недоразбирања ги замолуваме дојавувачите да размислат за начинот на кој сакаат да постапат и доколку сметат дека ние како организација треба да ги информираме соодветните институции ние им стоиме на располагање. Ако го земеме во предвид овој факт Бесплатната правна служба постапувала, со информација или писмено обраќање за сите јавувачи кои пријавиле некаков проблем во Правата детска амбасада во светот Меѓаши без оглед на начинот на дојава.

1.4. Сервис за материјална поддршка на социјално загрозени семејства

- **Обезбедување храна** - Храната за децата се обезбедува преку донација на храна од стана на бизнис секторот, други донатори и проекти.
- **Прифаќање и дистрибуција на користена облека и обувки**

Детската амбасада Меѓаши прифаќа и дистрибуира користена облека која ја добива од граѓаните. Голем број од граѓаните имаат практика својата користена облека, обувки и др. да ги донираат во Првата детска амбасада во светот Меѓаши. Во изминатата година продолжија со таа своја практика. Со две физички лица направени се и договори за донирање на користена облека и обувки. Голем број од граѓаните облеката која ја донираат само ја оставаат и не сакаат да бидат евидентирани.

Децата, како и други граѓани кои имаат потреба од ваква помош слободно секој работен ден во периодот од 08.00-15.00 можат да ја разгледаат добиената облека и обувки и според потребите да земат тоа што им е потребно.

2. Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа

Проект – ПРЕЦЕДЕ (Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа)

Цел на проектот/програмата

Општа цел на програмата е да го поддржи влијанието на граѓанското општество врз процесите на помирување и кохезија преку образование и развој на малите деца на регионот на Балканот и во Европа. Програмата ќе допринесе за развој на одржлива мрежа на организациите на граѓанското општество од Балканот кои работат со децата од предучилишна возраст и промовираат прифаќање на другите и почитување на различностите; развој на

Годишен Извештај за 2015 година

одржливи мрежи на граѓанските организации на национално ниво кои промовираат прифаќање на другите и почитување на различностите преку образование во раното детство во земјите на западен Балкан и поврзување на мрежите на националните мрежи и ПРЕЦЕДЕ мрежата на граѓанските организации со Меѓународната мрежа за мали деца во конфликтни и постконфликтни земји.

Времетраење на проектот/програмата - 2013 и 2014 / 2015 и 2016

Вкупен Буџет и донатор - Вкупниот буџет за периодот 2015-2016 е 95.015,47 € -од кои 70 % од донаторот ; 30% сопствено учество.

Програмата ПРЕЦЕДЕ е финансисрана од Европската унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за поддршка на граѓанското општество.

Активности спроведени во 2015 год:

- **Пилотирање на прирачници во еднаесет градинки во Македонија и менторирање на градинките**

Регионалниот прирачник е пилотиран во следниве градинки: “Брешиа” – Дебар, “23ти август” – Берово, “Ангел Шајче” – Куманово, „Фидани“ – Чаир, Скопје, „Детска радост“ – Гази Баба, Скопје, „Јасна Ристеска“ – Охрид, „8ми март“ – Струга, „Планински цвет“ – Вевчани, “Младост” – Тетово, „Детска радост“ – Струмица и „Астибо“ – Штип

- **Тема: Тренинг за воспитувачките во градинките и консултативна средба, 25-26 февруари Дата:** 25-26 февруари 2015, Охрид

Тренингот беше предводен од страна на Даниела Трајковска – национален координатор компонента 4 и Ментор во градинките додека се пилотира регионалниот прирачник почитување на разликите.

- **Тема: Работилници за акциско истражување и мониторинг; Дата:** 04.06.2015, Штип

За време на работилниците, учесниците беа запознаени со концептот на акциско истражување коешто вклучува активности поврзани со директна работа со децата и соодветна имплементација на акциското истражување со кое ќе се добијат релевантни статистички и методолошки податоци.

- **Тема : Работилница за основни работи поврзани со ISO 9001**

Две работилници беа одржани со Коалиција „Сите за правично судење“ посветени на ISO 9001:2008. За време на работилниците беше детално објаснето што ISO 9001 значи, кои се предностите и кои се барањата на овој стандард.

- **Тема : Тренинг за организациски развој;Дата :** 17 – 19.04.2015, Берово

За време на тренингот , различни теми беа прегледани кои се поврзани со развој на невладини организации, видови на организациски структури и процедури за повисоко ниво за развој на организацијата. Тренингот беше предводен од страна на Милан Чолиќ.

- **Тема : Работилница за лобирање и застапување; Дата :** 27.05.2015, Градинката „23ти Август“ , Берово

Целта на оваа работилница беше да се детектира соодветна тема којшто би била корисна за идна анализа и којашто би била предмет на лобирање и застапување.

http://gradinkaberovo.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=595

Годишен Извештај за 2015 година

- **Тема : Надворешна контрола за спроведување на ИСО стандард; Дата : 07.07.2015**
На 07.07.2015 беше направена надворешна ревизија за имплементација на ISO 9001:2008 од страна на сертифицираното тело JUQS.

- **Тема : Регионален тренинг за меѓународниот прирачник – градење на мирот и почитување на различностите; Дата : 24 – 29.08.2015, хотел Бест Вестерн**
На тренингот присуствуваа повеќе од 80 вработени во градинките, директори на градинки и претставници од неколку министерства од регионалните земји вклучувајќи ја Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Албанија и Косово. Тренингот беше воден од тренери од Early Years – организација за ран детски развој од Северна Ирска.



Линкови :

https://www.youtube.com/watch?v=vhCvD2_zuiw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/groups/738868149472213/1390241057668249/?notif_t=group_activity¬if_id=1459804320587137

https://www.youtube.com/watch?v=b4WGq6_QL-Y&feature=youtu.be

<https://www.facebook.com/groups/738868149472213/?fref=nf>

<https://www.youtube.com/watch?v=yDhzyd5n6sl&feature=youtu.be>

- **Тема : Состанок на ПРЕЦЕДЕ мрежата и работилница за Одговорно родителство**
Дата: 14.12.2015, Берово, хотел Аурора
Темата на состанокот беа постигнатите резултати од ПРЕЦЕДЕ проектот досега; пречките при имплементација на активностите и начинот на справување со нив; одржливоста на националната ПРЕЦЕДЕ мрежа и самата програма.



- **Тема : Работилници за акциско истражување и мониторинг; Дата : 24.11.2015 и 26.11.2016, Скопје**
Работилницата беше продолжение на претходна работилница која даде општи информации за моделот на акциско истражување и неговиот пристап и методологија.

- **Тема : Работилници за акциско истражување и мониторинг; Дата : 27.11.2015, Штип**

Годишен Извештај за 2015 година

На 27.11.2015 Детската амбасада Меѓаши организираше работилница во градинката „Астибо“ во Штип за градење на капацитите посветена на акциско истражување и мониторинг.

Медиумска покриеност: Работилницата беше снимена од страна на три локални ТВ станици: Канал +, ТВ Стар и ТВ Ирис. Известувањата од страна на директорот на градинката „Астибо“ и координаторот на проектот се достапни на следниве линкови:

<https://www.youtube.com/watch?v=L8cd2mcjn8A> – Канал +

<https://www.youtube.com/watch?v=gbksBut5iLO> – ТВ Стар

https://www.youtube.com/watch?v=om8tUQADd_8 – ТВ Ирис

- **Тема : Интерен мониторинг и евалуација; Дата : 01 – 02.12.2015, Скопје**

На 01.12.2015 и 02.12.2015 во Првата детска амбасада во светот Меѓаши беше спроведена интерна евалуација од страна на Регионалниот координатор за мониторинг и евалуација, г-ѓа Ингрид Џонс.

- **Тема : Работилница за лобирање и застапување; Дата : 23.11.2015 во градинката „Ангел Шајче“**

Целта на оваа работилница беше да се детектира соодветна тема која ќе биде корисна за понатамошна анализа, а која би била предмет на лобирање и застапување.

Промоција на ПРЕЦЕДЕ програмата

Некои од активностите во рамките на ПРЕЦЕДЕ програмата за овој период на известување беа кофинансирани од програмата Цивика мобилитас и од Македонски телеком како социјално одговорна компанија. Оваа компанија ги опиша активностите во нејзиното месечно списание. Текстот е достапен на следниот линк: <http://issuu.com/t-mobilemk/docs/101>

3. Програма за мировно образование

- **Назив на проектот/програмата** – Развој на Програма за Мировно образование

-**Цел на проектот/програмата** – придонес во развивање модел на кохерентна образовна програма за мировно образование во средните училишта во Македонија.

-**Целна група** – Средношколски професори и ученици.

-**Времетраење на проектот/програмата** – 2011-2015; 2016-2018

-**Вкупен Буџет и донатор** – 2016 – 2018: 203.287 евра, Германското федерално министерство за економска соработка и развој

Активности спроведени во 2015 година:

Гимназија „Никола Карев“: Активностите во овој клуб во 2015 година се одвиваа регуларно (најмалку една во месецот). Меѓународниот ден на мирот (21 септември) беше одбележан заеднички од страна на учениците од гимназијата „Никола Карев“ со учениците од средното медицинско училиште „Панче Караџов“.

Годишен Извештај за 2015 година

Гимназијата „Здравко Чочковски/ 28 Nentori “ Дебар. Работилница по повод вклучувањето на учениците во средношколските протести беше остварена по првиот јавен протест на улиците во Дебар (23.03. 2015). Во септември беа одржани други работилници и подготвија различни видови на транспаренти во врска со бегалската криза. Наставниците организираа хуманитарна акција за бегалците пред нивната локална џамија.

Гимназијата „Кочо Рацин“ од Велес. Во 2015 година наставниците отворија и понатаму ажурираат специјален линк за мировното образование во кој тие информираат за мировните активности во нивната официјална училишна веб страна. Со цел да го одбележат Меѓународниот ден на мирот, средното училиште во Велес организира, традиционално по трет пат, Мировна парада. Учениците маршираа низ центарот на градот, држеа говори на албански и македонски јазик.

Средното училиште „Гостивар“ од Гостивар. Средното училиште во Гостивар организира работилница со која го одбележа Меѓународниот ден на мирот. Учениците подготвија транспаренти и ги поставија на ѕидовите во училишната сала со цел јавно да го одбележат овој ден. Во октомври беше организирана студиска посета на просториите на Меѓаши. Целта беше да се одбележи Меѓународниот ден на ненасилството. беше спроведена работилница со учениците на тема ненасилно дејствување.

Средно училиште „Арсени Јовков“ од Скопје. Учениците го одбележаа Меѓународниот ден на мирот заедно со две други училишта на Камени мост во Скопје. Во декември 2015 година беше спроведена работилница „Скопје – град на меѓународна солидарност“, дејствувајќи преку емпатија и солидарност. Приказната за катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година и повторната изградба на градот со меѓународна помош беше основа за дискутирањето околу потребата за помош и разбирање на мигрантската криза. По работилницата учениците подготвија мали новогодишни пакети за децата бегалци (во мали ранци беа ставени чоколада, ракавици, играчка и лични пораки како на пример: „биди силен“ или „солидарност – хуманост“ и друго).

Средно училиште „Владо Тасевски“ од Скопје. Ова училиште го одбележа Денот на мирот со работилница во која фокусот на дискусијата беше бегалската криза.

Обуки:

Напредна обука за Мировно образование. Дата: 14-19. 01. 2015. **Место:** Хотел „Молика“, Битола. **Учесници:** Наставници од средни училишта од Дебар, Гостивар, Велес и Скопје, Основното училиште „Ј.А. Коменски“. **Обучувачи:** Албулена Карага, Ана Битољану, Блерим Јашари, Аднан Хасанбеговиќ ЦНА Сараево. **Логистика и поддршка:** Гордана Пирковска Змијанац. **Теми:** тимска работа, одговорност, донесување на одлуки, идентитети, справување со минатото, градење на мир ненасилно дејствување, планирање на училишни активности.

Обучување на претставници на одделенските заедници (учениците) од Гимназијата „Никола Карев“. **Дата:** 27.02 – 01.03. 2015 година. **Место:** Хотел Молика, Битола. **Учесници:** Претставници од секој клас од прва до трета година. **Теми:** тимска работа, комуникација, конфликт и трансформација на конфликтот, ненасилна реакција, справување со училишните проблеми и т.н. **Обучувачи:** Гордана Спиридонова Блажевска и Ана Битољану.

Обука за Мировно образование "Предизвици и проблеми во образованието". Дата: 22 - 26.08.2015 година. **Место:** Хотел "Куќа на уметноста", Кичево. **Учесници:** Средношколски наставници и психолог од основното училиште „Ј.А. Коменски“ и две воспитувачки од градинка кои се дел од проектот ПРЕЦЕДЕ. **Обучувачи:** Албулена Карага, Ана Битољану, Блерим Јашари. **Гостинка обучувач:** Тамара Шмидлинг. **Логистика и поддршка.** Гордана П.

Годишен Извештај за 2015 година

Змијанац. **Теми:** актуелните случувања од учебната година што ја оставивме зад себе, проблеми и предизвици во образованието, учеството на децата и младите во донесувањето на одлуки, реформите во образованието, синдикализмот како средство за ненасилна промена, регионален контекст: сличностите и разликите на различни движења, каков вид на образование сакаме? Кој да го постигне тоа? Планирање мировни активности.

Обука за Мировно образование "Предизвици и проблеми во образованието". Дата: 16-18.10.2015 година. **Место:** Хотел "Алпина", Маврово. **Учесници:** Средношколски наставници од Гостивар, Дебар и Скопје. **Обучувачи:** Албулена Карага, Ана Битољану, Блерим Јашари **Теми:** што ја одбележа учебната година што ја оставивме зад себе, проблеми и предизвици во образованието, учеството на младите во донесувањето одлуки, реформите во образованието, синдикализмот како средство за ненасилна промена, планирање мировни активности.

Обука за Младинско учество: Основи на градење на мирот. Дата: 02-06.12.2015 година. **Место:** Хотел "Аурора Ресорт и Спа", Берово. **Учесници:** Средношколци и студенти членови на Средношколскиот пленум. **Обучувачки:** Албулена Карага и Ана Битољану. **Логистика:** Гордана Пирковска Змијанац. **Поддршка:** двајца родители, членови на Родителскиот пленум. **Теми:** На обуката беа опфатени теми како што се тимска работа, донесување одлуки, ненасилна трансформација на конфликти, сензибилизација за различни форми на насилство, демократски структури, приближување и вклучување на учениците од различни етнички групи, поврзување на младински акции од различни градови во Македонија, како да се побара и да се даде поддршка итн.

Работилница: Мировно образование и неговите противници - Што можеме да научиме од тоа? Термин: 15. 12. 2015 година. **Место:** Хотел "Парк", Скопје. **Учесници:** Средношколски наставници од Гостивар, Велес, Дебар и Скопје. **Обучувачи:** Горан Божичевиќ, Мирамида Центар - Грожњан, Хрватска. **Теми:** Различни прашања како што е која е суштината на Мировното образование, разликата меѓу Мировното образование и другото (обичното, класичното) образование, од каде доаѓа отпорноста кон Мировното образование, креативни одговори на критиките кон Мировното образование и т. н. **Главната цел** на работилницата беше да се откријат отпорите кон Мировното образование и да се истражат начини за справување со нив.

Постигнати резултати:

Во 2015. ја зајакнавме соработката со професорите/ките вклучени во програмата како и со училишните стручни служби и директор(к)ите на училиштата. Во процесот на немање мировни едукатори, направивме уште поголемо јакнење на поддршката на наставниците во насока на извршување на мировни активности од нивна страна. Напредокот е видлив кај некои од нив кои се проактивни, иницираат, спроведуваат активности во соработка со наставници од други училишта кои се дел од Проектот за Мировното образование, без потреба да бидат координирани од страна на тимот на ПЕП. Развивањето на кохерентен концепт и едукативен материјал за мировното образование се движи напред. Во ПЕП стануваме повеќе свесни за потребата од проширување и вклучување на програмата Мировно образование во градинките и основните училишта, барем во овој момент како пилот-проекти и на ниво на лоби; се појавувија идеи на некои форми на соработка и поддршка меѓу професорите во средните училишта и наставниците во основните училишта и градинките; како и нов начин на поврзување на две слични програми на Меѓаши, ПЕП и ПРЕЦЕДЕ и т.н.

Годишен Извештај за 2015 година



4. Одговорно родителство

Проект: „Одговорно родителство“

Првата детска амбасада во светот Меѓаши од јануари 2015 започна со спроведување на проектот „Одговорно родителство“ и истиот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество - Македонија. Овој проект подразбира директна работа со советите на родители во училиштата и градинките, воспитувачите, наставниците и стручните служби. Индиректни придобивки од истиот би имале децата преку подобрување на квалитетот на нивното секојдневно живеење.

Времетраење на проектот: 21.01. 2015-21.07.2016

Буџет од донаторот УСАИД: 23,319,8 долари

Спроведени активности во рамките на проектот Одговорно Родителство во текот на 2015 година:

- Мапирани се општини, градинки и основни училишта
- Пратени се информации за проектот Одговорно родителство до 9 општини, Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија, 12 основни училишта и 7 детски градинки
- Започнато е подготвување на три прирачници. Два прирачници се наметети со цел да се подигне јавната свест за негативното влијание кое телесното казнување го има врз растот и развојот на децата
- Поттикнување на соработка со општествено одговорни компании

Постигнати резултати:

- Потпишани се Мерморандуми за соработка со 4 општини (општина Гази Баба, општина Чучер Сандево, Општина Карпош, Општина Студеничани)

Годишен Извештај за 2015 година

- Потпишани се Меморандуми за соработка со 5 основни училишта (ОУ Вера Јоциќ, ОУ Х.Т Карпош, ОУ Александар Урдаревски, ОУ Алија Авдовиќ, ОУ Св. Кирил и Методиј)
- Потпишани Меморандуми за соработка со 2 детски градинки (Распеана Младост и Детска Радост)
- Одржана е една работилница против телесно казнување на деца во ОУ Александар Урдаревски
- Одржани се 11 состаноци (локална самоуправа, училишта и детски градинки) со цел да се информираат повеќе за важноста на одговорното родителство.
- Остварена е соработка со Македонски Телеком кој финансиски поддржа една од активностите во рамките на овој проект
- Одржана е една прес конференција на која е промовиран проектот и можноста за потпишување на петиција како една од активностите која има за цел да се иницира формирање на Национален совет на родители, со што би се зголемило активното учество на родителите во при донесување на одлуки на национално ниво кое се важни за децата
- На 24.12.2015 година беше организирана е една изложба од 100 детски цртежи на тема: „Јас и мојот родител заедно можеме многу“. Цртежите беа нацртани од децата од градинките Детска радост и Распеана младост. Воедно беше организирана претстава адаптирана на потребите на децата од страна на илузионист. На овој настан активно учество земаа воспитувачите од градинките, родителите како и претставници од локалната самоуправа. Настанот е организиран благодарение на финансиската поддршка од страна на Македонски Телеком.





5. Обука за основно информатичко образование за деца

Проект: Обука за основно информатичко образование за деца

Цел на проектот :

Информатичката технологија и развојот на технолошката писметност, односно образование станаа неопходна алатка за успешно и ефикасно адаптирање во современиот свет. Брзиот развој на оваа технологија и нејзиниот продор во сите сегменти во животот без ограничување на возрастните граници од една страна и потребата за едукација за опасностите од интернет и злоупотреба со посебен осврт на социјалните мрежи од друга страна е општа цел на овој проект, кој се спроведуваше преку т.н работилници по информатика, адаптирани на возраста на децата во просториите на Правата детска амбасада во светот Меѓаши.

Специфични цели на овој проект се :

- Промоција и унапредување на детските и човекови права;
- Поттикнување на личниот развој и остварување на сопствениот потенцијал;
- Промовирање на социјално одговорно учество, солидарност и кохезија;
- Поддршка на активности за промовирање на еднакви можности

Целна група

Деца, со посебен акцент на деца од социјално загрозени семејства на возраст од 6 до 15 години ја збогатија основната информатичка писменост и основните знаења за користење на интернетот.

Времетраење на проектот

Работилниците за основно информатичко образование се реализираа во текот месец октомври 2015 година. Работилниците, во овој период се спроведуваа три пати неделно, во времетраење од 60 мин., адаптирани според училишните смени и обврските на децата кои ги посетуваа.

Годишен Извештај за 2015 година

Вкупен буџет и донатор

Проектот – Обука за основно информатичко образование на деца, е подржан од Град Скопје, во вредност од 50.000,00 ден , партиципација на финансиски средства на ПДАС Меѓаши – 73.718,00ден


Спроведени активности :

- Адаптирање на просторијата во која се спроведуваат работилниците (на располагање беа 6 лап топ компјутери, еден ЛЦД проектор, платно за проектирање , како и додатна опрема.)
- Формирање на групата на деца кои ги посетуваат работилниците (13 деца од ОУ Ѓорѓија Пулевски и 1 дете од ОУ Блаже Конески)
- Осмислување на соодветна програма прилагодена според возраста на децата
- Организирање на превоз на децата од училиштата до ПДАС Меѓаши и назад (децата се земаа и се враќаа во и од училиштата со автомобили)
- Спроведување на информатичките работилници – запознавање со основните функции на компјутерот, основни програми и компјутерски софтвер со посебен осврт на Microsoft Word , предавања од психолог за опасностите од интернет и злоупотреба со посебен осврт на социјалните мрежи, спроведување на различни игри и прашања преку кои го следевме напредокот, пребарување на интернет, следење на едукативни видеа за Бонтон на интернет, повторување и проверка на стекнатото знаење.
- Доделување на потврда за посета на Работилница за информатика издадена од ПДАС Меѓаши.

Постигнати резултати:

- Стекнати продлабочени основни знаења од областа на компјутерите кај 14 деца
- Овозможен е развојот на талентот и креативноста кај децата, особено во областа на информатиката
- Стекнати се информации и знаење за начинот на превенција од интернет злоупотреба
- Јавноста е информирана преку електронските информатори на ПДАС Меѓаши за спроведените активности и постигнатите резултати.





6. Патоказ кон фер и демократски избори

Проект: Патоказ кон фер и демократски избори

Времетраење: 01.12.2015-31.03.2016 година

Донатор: МОСТ

Спроведени активности:

- Подготовка на методологија и прашалник
- Обука за 80 локални набљудувачи во делот на политичка злоупотреба на деца
- Анализа на добиени дојави од страна на теренски набљудувачи
- Бележење и анализирање на дојави добиени на СОС телефонот за деца и млади

Резултати:

Подготвен е прашалник и разработена е методологија на бележење на податоците и анализа на истите - Како дел од активностите кои беа спроведени во дадениот период е и подготовка на прашалник и методологија на бележење на дојавите кои се однесуваат на сомнеж за политичка злоупотреба на деца. Ова е една од поважните активности, која преставува основа за понатмошно споредување и анализирање на добиените дојави.

Обука за теренски набљудувачи - Во периодот од 1.12 до 04.12.2015 направени се 4 кратки обуки за сите 80 локални набљудувачи. Двајца експерти од Првата детска амбасада во светот Меѓаши беа ангажирани за време на овие обуки да ги подготвата набљудувачите и да ги информираат за политичка злоупотреба на деца.

Анализа на извештаите за сомнеж за злоупотреба на деца во политички цели - Од направената анализа за месец декември 2015 година дојдовме до заклучок дека до сега од сите регистрирани случаи нема основан сомнеж кој може да се поткрепи со докази за злоупотреба на деца во политички цели. Останува и натаму обврската за следење на пријавените случаи во следниот период предвиден со проектот.

Годишен Извештај за 2015 година

Пријави до Јавното обвинителство или до Народниот правобранител - Досега нема иницијатива за пријави до Јавното обвинителство. Претпоставка е дека една од причините била сензитивноста на темата во општествениот контекст во кој живееме.



Линкови :

<http://www.utrinski.mk/?ItemID=47919A7AF996DF4CA99DFD566EBFDD84>

<https://www.youtube.com/watch?v=P5hyD-6CFYk&feature=share>

<https://www.youtube.com/watch?v=PtDgIF-zGRU&feature=share>

https://www.youtube.com/watch?v=-EOOQOT_XLM&feature=share

7. Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р.Македонија

Проект: Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Р.Македонија

Времетраење: 01.09.2016 – 31.12.2016 година

Донатор: Коалиција на младински организации СЕГА

Вкупен буџет: 16.000,00 денари

Цел на проектот :

Правото на учество на децата во донесувањето на одлуки, особено во образовниот систем е една од обврските и правата на децата кои што произлегуваат од спроведувањето на Конвенцијата на правата на детето, на која што Р.Македонија е потписник. Главната цел на проектот произлегува од утврдената потреба за законско регулирање на материјата која се однесува на ученичкото учество во образовниот систем за да се гарантира правото за здружување и учество на ученикот, да се придонесе кон подобрен квалитет на живот на средношколците и развивање на нивните демократски капацитети и активно граѓанство. Ученикот како субјект во воспитно-образовниот процес треба да има јасна слика за својата положба и улога во училиштето и општеството, да ги знае своите права и одговорности и да се прилагодува на новите барања.

Годишен Извештај за 2015 година

Целна група : Деца и млади вклучени во образовниот процес

Спроведени активности:

1. Спроведена локална дискусија за учество на децата во средните училишта во ДСУ Никола Каре , со учениците на 03.11.2015 год.
2. Спроведена локална дискусија за учество на децата во средните училишта во ДСУ Никола Карев , со родителите на 05.11.2015

Законско регулирање на учеството на учениците во средните училишта

Коалицијата на младински организации СЕГА заедно со Младински Образовен Форум (МОФ) и Првата Детска амбасада во светот МЕЃАШИ започнаа Иницијатива за измени и дополнувања на Закон за средно образование. Целта на иницијативата е да се вметнат нови одредби во законот со кои ќе се обезбеди регулирање на учеството и организирањето на учениците во средните училишта во Република Македонија. Во процесот на изработка на документот влегоа конкретните препораки кои произлегоа од локалните дискусии спроведени од Коалицијата на младински организации СЕГА, Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ и Младинскиот образовен форум.

8. ЦИВИКА Мобилитас - институционалниот грант

Грантот од Цивика мобилитас е предвиден да обезбеди организациски развој во сите делови кои организацијата смета дека треба да се подобри. Работниот тим, конституентите и сите кои на кој било начин се поврзани со работата на Првата детска амбасада во суштина би биле целна група бидејќи организацискиот развој треба да придонесе во подобрување на работата на секое поле. ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, МЦМС и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Преку програмата на Цивика мобилитас планирано беше спроведување на многу активности од кои повеќето се целосно завршени а други се започнати и сеуште е во тек нивното спроведување. Реализирани активности за 2015 година целосно или делумно финансирани од Цивика мобилитас се следните:

- Работилница за градење на тимот – Април 2015
- Тренинзи и работилници за акционо истражување во делот на анализа на политики програми и интервенции за заштита од конфликти, градење на мирот и помирување преку директна работа со градинките (во текот на целата година 2015)
- Низа на активности поврзани со застапување и лобирање за мир и ран детски развој и образование (во текот на целата година 2015)
- Поддршка на развојот на организацијата преку следење на имплементацијата на ИСО стандардите во секојдневното работење и надоградување на истите, како и подготовка на организацијата за имплементација на новата верзија на ИСО стандардот за менаџмент на квалитет 9001:2015 (во текот на целата година 2015)

Годишен Извештај за 2015 година

- Оддржување на тренинзи, семинари и други активности за помош и поддршка на корисниците (деца во ризик, родители кои бараат помош на СОС телефонот, фамилии во ризик) (во текот на целата година 2015)
- Соработка со други граѓански организации и споделување на постигнувања за креирање на промотивни материјали, видеа итн за доближување и запознавање на јавноста со активностите и постигнувањата на ГО. (во текот на целата година 2015)
- Работилница за ревидирање и поедноставување на визијата и мисијата на ПДАС Меѓаши, публикување на вебстраница и поставање на социјални мрежи (Ноември 2015)
- Детална разработка и навлегување во сите аспекти од финансиското работење согласно меѓународните и домашни стандарди (декември 2015)
- Продажба на новогодишни честитки (Октомври, Ноември, Декември 2015)

Резултатите од спроведените активности во 2015 година се главно насочени интерно кон организацијата и вработените како и процесите во организацијата. Се работеше и на активности поврзани со конституентите на ПДАС Меѓаши, но сепак 2015 година и активностите спроведени преку програмата Цивика мобилитас главен фокус имаше во внатрешните процеси и функционирање на организацијата. Се започна со работилница за градење на тимот каде се разговараше пред сè за меѓу-персоналните релации како и работни распределби и задачи на работниот тим, го проширивме полето на покриености со ИСО стандарди на сите сектори во ПДАС Меѓаши. Ја ревидиравме мисијата и визијата и добивме насоки за подобро финансиско работење на организацијата. Во исто време се работеше и со конституенти преку детски градинки со вклучување на родители и деца, а сето тоа преку програмата за ран детски развој ПРЕЦЕДЕ, се одржаа многу тренинзи и работилници исто преку програмата ПРЕЦЕДЕ како и програмата за Мировно образование. Овие програми се наведени поради вклученоста на полето на дејствување со она предвидено во Цивика мобилитас. Бидејќи ова е институционален грант истиот има за цел поддршка на сите аспекти од работењето, па така ја поддржа и целосно ги покри трошоците за реализација на единствената економска активност на ПДАС Меѓаши – продажбата на новогодишни честитки со која организацијата обезбедува средства за активностите кои ги спроведува, а кои сепак не се проектно покриени.

Ревидирање на визијата и мисијата



Јавни настани дитектно поврзани со активностите предвидени и финансирани само од Цивика мобилитас во 2015 немаше.

9. ПОДДРШКА НА ИНИЦИЈАТИВИ

9.1. Поддршка на иницијативата за споделено старателство

Детската амбасада Меѓаши ја поддржа иницијативата за измени на Законот за семејство, која доаѓа од група родители, за воведување на заедничко старателство и квалитетно родителство и по разводот. "Детето никогаш не треба да се стави во ситуација да избира меѓу двајцата родители. Разводот треба да биде престанок на бракот, а не престанок на родителството". Овој модел подразбира и зајакнување на квалитетната комуникација меѓу родителите, со цел да се намали и да се спречи трауматичното чувство кај децата поради разделбата на двајцата родители

Групата родители, поддржани од Детската амбасада "Меѓаши", до Министерството за труд и социјална политика поднесоа нацрт-измени на Законот за семејство, со кои бараат воведување на заедничко старателство врз децата по разводот.

Линкови од јавни настапи:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091783424206552&set=a.603742299677336.1073741828.100001247155987&type=3&theater>

https://www.youtube.com/watch?v=HL_UxNoOTBM&feature=youtu.be

<http://www.akademik.mk/roditeli-baraat-izmeni-na-zakonot-za-semejstvo-zaednichko-staratelstvo-i-odgovorno-roditelstvo-i-po-razvod-3/>

